



-
---

13.12.2018 .
.17      53

. 047/551- 483
----------------





1.

(„ „ 50 1 3  
O .5/02) 71 1 3  
13/2013, 8/2015 11/2015) („ ” .7/2010,

” “

“,  
13.12.2018 . ja

.09-2436/1  
13.12.2018 . .

(„ „ 36 1 10  
( „ . 05/02) 23 1 “ 36  
11/15), 13/13, 8/15  
13.12.2018

” “

1

” “

2

152.000 ,

3

2019 .

4

“

“

.08-2378/5  
13.12.2018

. .

2.

(,, 50 ” 1 3 71 1 3 ”  
O .5/02) (,,  
.7/2010, 13/2013, 8/2015 11/2015)

, , ,  
, - , ,  
, , ,  
, ,

13.12.2018 .

.09-2436/2  
13.12.2018

. .

4 (3)  
(„ (1) 15 „ . 79/09), 14, 36  
05/02) 23 O („ „  
” .7/2010, 13/2013, 8/2015 11/2015),  
22- 13.12.2018 , :

1

2%

2

1

3

4

.08-2378/6  
13.12.2018

3.

(„ ” 50 1 3 71 1 ” 3  
O .5/02) („ .7/2010,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

2019

„ ” –

2019

„ ” – ,  
13.12.2018 .

.09-2436/3  
13.12.2018

. .

86 („  
” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)  
13.12.2018 ,

2019

„ ” –

1.

2019

„ ” – , . .05-83/2 29.11.2018 .

.08-2378/7  
13.12.2018

. .

4.

(,, ” 50 1 3 71 1 ” 3  
O (,, .5/02) ” .7/2010,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

2019 „ ” —

” — , 2019  
13.12.2018 .

.09-2436/4  
13.12.2018 . .

86 (,,  
” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)  
13.12.2018 ,  
2019 „ ” — ,

1. 2019 ” —  
, . .01-688/2 06.12.2018 .

.08-2378/8  
13.12.2018 . .

5.

(,, 50 1 3 71 1 3  
O .5/02) ,, .7/2010,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

2019

„ —

2019

„ — ,  
13.12.2018 .

.09-2436/5  
13.12.2018

. .

86 (,,  
” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)  
13.12.2018 ,  
2019 „ — ,

1. 2019 „ —  
, . .03-329/2 27.11.2018 .

.08-2378/9  
13.12.2018

. .



6.

(,, ” 50 1 3 71 1 ” 3  
O .5/02) (,, ” .7/2010,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

2019

„ ” —

2019

” — ,  
13.12.2018 .

.09-2436/6  
13.12.2018

. .

86 (,,  
” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)  
13.12.2018 ,  
2019 „ ” — ,

1. 2019 ” —  
, . .03-179/3 23.11.2018 .

.08-2378/10  
13.12.2018

. .

7.

(,, 50 1 3 71 1 3  
O .5/02) „ .7/2010,  
13/2013, 8/2015 11/2015) (,,

2019

„ ” – .

2019

„ ” – .  
13.12.2018

.09-2436/7  
13.12.2018

. .

86 (,,  
” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)  
13.12.2018 ,  
2019 „ ” – . ,

1. 2019 ” –  
. .03-447/2 23.11.2018 .

.08-2378/11  
13.12.2018

. .

8.

(,, 50 1 3 71 1 3  
O .5/02) ,, .7/2010,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

2019

„ ” - .

2019

„ ” - .  
13.12.2018 .

.09-2436/8  
13.12.2018

. .

86 (,,  
” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)  
13.12.2018 ,  
2019 „ ” - . ,

1. 2019 ” ”  
- . , . .01-202/1 05.12.2018 .

.08-2378/12  
13.12.2018

. .

9.

(,, 50 1 3 71 1 3  
" .5/02) " .7/2010,  
O (,,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

2019

„ " - .

2019

" " - .  
13.12.2018 .

.09-2436/9  
13.12.2018

. .

86 (,,  
" .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)  
13.12.2018 ,  
2019 " " - .

1. 2019 " "  
" - . , . .03-259/1  
23.11.2018 .

.08-2378/13  
13.12.2018

. .

10.

(,, 50 1 3 71 1 3  
” .5/02) ” .7/2010,  
O (,,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

2019

„11- ” -

2019

„11- ” - ,  
13.12.2018 .

.09-2436/10  
13.12.2018

..

86 (,,  
” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)  
13.12.2018 ,  
2019 „11- ” - ,

1. 2019 „11-  
” - , .05-148/3 23.11.2018 .

.08-2378/14  
13.12.2018

..

11.

(,, ” 50 1 3 71 1 3  
O .5/02) ,, ” .7/2010,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

2019

2019 ,  
13.12.2018 .

.09-2436/11  
13.12.2018 . .

50 1 23 1  
(,, , .5/02),  
8 O (,,  
” , .7/2010 , 13/2013, 8/2015 11/2015)  
13.12.2018 , :

2019

1.

:

- 
- 2019
- ,
- , ,

-

.

2.

,

,  
:

-

-

-

,

,

.

-

2019

,

-

.

2019

:

1.

2.

2018

1.  1910-2004	109		7	, -	5000	, 500 ( , )
2.  (1873-1913)	106		17 2019	,	5000	, , , .



3.  (1872-1903)	116 .	,	4 2019	,	5000	,
		,				,
		,				,
						20 19
4.  1878-1904	115	,	/	,	5000	.
		,	2018			
5.  1919-1942	100  77	,	31	,	5000	,
		,	11/12	,		
		,				

6.- . . -	76		6	,	3000	- -
7. 958-1014	1005	,	6	,	12 000	
8. - 1869-1952	67	,	16		5000	



		- ,		
		,	5000	
3.	1	,	,	
			15 000	
4.	8		,	1992
			2000	
5.	/	,	,	2019
	25.04.2018( 3	( ,	,	28-

	)			
			30 000	
6.	9			1950
			10 000	1945
7.	2019			
,24				

			3000	
8.	6			, 6 1942
“				
			2000	
9.				
			20 000	
10.	7			

			5000	
11.	1-2			113 , ( 1943 ) ,
			10000	
12.	2-4		30000	(2-4 _____ 1943 ) _____ _____, _____, _____.
13.	18			

			2000	
14.	8			
			10 000	
15.75	11	,		11 1944
		,		
		,		
			30 000	
16.	11	,	,	11 1941
		.		
				. 11
			10 000	
17.	23	,		



				23 1893
			5000	23
18.	22	,		1908
			5000	
19.	28		,	1912 ( ) 28 ,
			5000	
20.	03		,	3

			5000	
21.	21	,	, ,	21 ” “ 1944
			5000	

3.

2019

2019

- ;
- ;
- ;
- ;
- ;

4.

5.

2019

- ;
- ;
- ;
- ;
- ;

2019

	2019
1.	45 000
2.	219 000
3.	30 000
4.	30 000
5.	30 000
	<b>354 000</b>

2019

.08-2378/15  
13.12.2018

12.

(,, O 13/2013, 8/2015 11/2015) 50 ” .5/02) („ 71 1 ” 3 .7/2010,

2019

2019 ,  
13.12.2018 .

.09-2436/12  
13.12.2018 . .

50 1 (,,  
”, .5/02), 23 1 8  
O (,, ”, .7/2010 , 13/2013,  
8/2015 11/2015) 13.12.2018  
,

2019

1.

2.

-

-

-

-

-

3.

4.

5.

1.

:

-

;

-

;

-

;

-

,

,

.

2.

’  
:  
-  
;  
-  
;  
-  
;  
-  
;  
-  
;  
-  
;  
-  
;

2019

:

-  
-  
-  
-  
-

2019 ,

-

2019

				2019		
	2019		-	30.000	/	30.000
		“ “	-	60 000		60.000
2019	, 2019		-	500.000	500.000 ( )	1,000.000



	/		-	50 000	/	50.000
46-	2019		-	20 000	/	20.000
	2019			30 000	/	30.000
	2019		-	10.000	/	10.000
	2019		-	600 000	700,000( )	1,300,000
				30 000	/	30.000
				30 000	/	30.000

				30 000	/	30.000
				20 000	/	20.000
				100 000	/	100.000
-	31			300 000	/	300.000
31.10.2019 — , 02.08.1949.	100 31 номври По приоритет			20,000,00	/	

13 2018 „ ” . 17

			2019			
	2019			20 000	/	20.000
				<b>1.850.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>3.050.000</b>

)

2019

/

/

.

)

A

2019

	, 800.000
	500,000
( / - )	1.300.000

2019

2019

(			01.01.2019- 31.12.2019	200.000
)				

2019  
2019 ,

/		2019	
		2019	

		2019	
- ,		2019	
" "		2019	

150.000

			2018
-		2019	50 000
		2019	100 000
			<b>150 000</b>

Тековно од ување реновирање на Дом на Култура , осител  
 Оп тина Ресен 6.000.000, средс ва е бидат обезбедени од Буџетот на РМ  
 (Министерство за култура)

			2019
	2019		30 000
	2019		40 000
	2019		30 000

	2019		100 000
	2019		20.000
			220. 000

11-

3.

2019



- ;  
- .

	3.050.000,00
	200. 000,00
	150 000,00
	150.000,00
	220. 000,00
	3.770.000

4.

2019			
( )			
2.470.000	800.000	500.000	3.770.000

2019 .

.08-2378 /16  
13.12.2018

**13.**

(,, 50 1 3 71 1 3  
 ” .5/02) (,, ” .7/2010,  
 O  
 13/2013, 8/2015 11/2015)

2019

2019 ,  
13.12.2018 .

.09-2436/13  
13.12.2018

8 (, 50 1  
, .5/02) 23 1  
O (,  
, .7/2010, 13/2013, 8/2015 11/2015)  
13.12.2018 :

2019

2019

e







200.000

2019

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

2019

610.000

2019

100.000

31. 2019 . 2019 200.000

2015

—

2019

—

170.000 460.000

30.000

2019 50.000

2019

20.000

2019



**2019**

.				
1		2019	) ; ) ; ) ; ) ; ) ; ) ; ) ;	200.000
2		- 2019	) ; ) ; ) ; ) ; ) ; ) ; ) ; ) ; ) ; ) ;	610.000
3		2019	)	100.000 /
4		2019		200.000

5	-		8 ,	460.000 - 180.000
6.	,			50.000
7.		2019		30.000

8.		2019		20.000
				<b>1.850.000,00</b>

2018 .

	2019				
1.		100.000,00	/	/	100.000,00
2.		1.390.000,00	/	460.000,00	1.850.000,00
		<b>1.490.000,00</b>	<b>/</b>	<b>460.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>

2019 .

.08-2378/17  
13.12.2018

14.

(,, 50 1 3 71 1 3  
” .5/02) (,, ” .7/2010,  
O 13/2013, 8/2015 11/2015)

- 2019

-  
2019 ,  
13.12.2018 .

.09-2436/14  
13.12.2018 . .

36 1 ( .  
05/02), 23 10 ( .  
.7/10, 13/13, 8/15 11/15), 52 3  
( . . 84/08, 52/09, 114/09, 39/10,  
124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15,  
150/15, 31/16, 71/16, 163/16),  
13.12.2018 :

- 2019

, .  
:  
-  
-

-

1.

**150.000.00**

**80.000.00**

2.

**280.000.00**

3.

**90.000.00**

**600.000.00**

2019

2019

.08-2378/18  
13.12.2018

15.

(,, " 50 1 3 71 1 " 3  
O .5/02) ,, .7/2010,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

0-

2019

0-

2019

13.12.2018

.09-2436/15  
13.12.2018

36 1, 6  
( . . .05/02), 5 1  
( . . .163/13, 42/14, 147/15, 31/16, 64/18)  
23 13  
. 7/10, 13/13, 08/15 11/15)  
13.12.2018

0 -

2019

2019

:

1. -

20.000.000

2. -

12 /

42 3/

2.883.133

3. -

**620.000**

4.

—

**3.776.000**

5.

—

**5.000.000**

6.

**1.600.000**

7.

**33.879.133**

2019

. 08-2378/19  
13.12.2018



16.

(,, ” 50 1 3 71 1 ” 3  
O .5/02)  
13/2013, 8/2015 11/2015) (,, ” .7/2010,

- 2019 -  
- 2019 -  
13.12.2018

.09-2436/16  
13.12.2018

( 36 1 6 7  
.05/02),  
1 3 ( . 163/13, 42/14, 44/15, 147/15, 31/16,  
64/18), 13.12.2018

- - 2019

, :  
, .

	,		.
		:	,
.	,	,	,
.	,	,	,
.	,	,	,
<b>1.</b>			
-	„	“	
			140
	<b>- 272 000</b>	.	
-	. 4-		
			85
<b>500</b>	.		<b>- 170</b>
-	„	”	
			( )
		525	<b>982 500</b>
-	„	”	
	130	,	<b>229 000</b>
-	„11 -	”	
150	,		<b>285 000</b>
-	„	”	
15	,		<b>49 500</b>
-	„	”	
	80	,	
			<b>170 000</b>
.			,
.			.
<b>2.</b>	-		

300

1,60

1,00

**14.141.365**

**3.**

-

**4.079.854**

**4.**

-

505

9.023.272

5.

505

8.262.127

6

600

13.995.414

7.

6

2017

8.

533.340

—

9.

—

24.600.984

10.

—

15.985.016

11.

—

15.739.715

12.594.846

121.114.433

2019 .

.08-2378/20  
13.12.2018

..

**17.**

(,, O 13/2013, 8/2015 11/2015) 50 ” .5/02) („ 1 3 71 1 ” 3 .7/2010,

- 10- 2019

- 10- 2019

13.12.2018 .

.09-2436/17  
13.12.2018

..

. 17 1 2  
 („ . . 199/2014,44/2015,193/2015,31/2016,163/2016,64/2018  
 168/18) 23 1 7 („ .  
 . . 07/2010,13/2013,8/15,11/15)  
 13.12.2018 . :

10 –

2019

2019

18.714.223,00 .

I.

A.

1 :

-	-	„	„	:
-	-	„	„	„ 11 -
-	-	„	„ 29 -	„ 11 -
-	-	„	„ 29 -	„ „
:-----				= 14,60 .
:-----				175.200,00 .





-	-			„ 11-	„
-		„	„		
		:-----		= 20,00	.
<b>3.</b>		:-----	<b>11</b>	200.600,00	.
			<b>- 1</b>		
-	-				
-	-	„	„		
-	-				
-	-				
		:-----		= 36,15	.
		:-----		362.585,00	.
<b>4.</b>			<b>- 1</b>		
-	-				
-	-	„	„		
-	-	„	„		
-	-				
-	-		<b>3</b>		
		:-----		= 27,00	.
		:-----		540.000,00	.
<b>5.</b>			<b>- 4</b>		
-	-				
-	-	„	„		
-	-				
-	-				
		:-----		= 11,00	.
		:-----		220.000,00	.
<b>6.</b>					
		:-----		= 95,00	.
		:-----		448.400,00	.

---



---

: 2.530.743,00 .

---



---

**II.****1.**

	:								
		:	-----		= 35,00	.			
	:	-----			12.000,00	.			

**2.**

	:								
		:	-----		= 75,00	.			
	:	-----			20.000,00	.			

**3.**

	:								
		:	-----		= 9,00	.			
	:	-----			20.000,00	.			

**4.**

	:								
		:	-----		= 16,20	.			
	:	-----			20.000,00	.			

**5.**

	:								
		:	-----		= 18,40	.			
	:	-----			20.000,00	.			

**6.**

	:								
		:	-----		= 13,82	.			
	:	-----			20.000,00	.			

**7.**

	:								
		:	-----		= 20,00	.			
	:	-----			20.000,00	.			

**8.**

	:		
	:-----	= 22,81 .	
	:-----	20.000,00 .	
<b>9.</b>	:		
	:-----	= 22,50 .	
	:-----	20.000,00 .	
<b>10.</b>	:		
	:-----	= 10,00 .	
	:-----	20.000,00 .	
<b>11.</b>	:		
	:-----	= 4,50 .	
	:-----	20.000,00 .	
<b>12.</b>	:		
	:-----	= 17,00 .	
	:-----	20.000,00 .	
<b>13.</b>	:		
	:-----	= 32,00 .	
	:-----	20.000,00 .	
<b>14.</b>	:		
	:-----	= 12,00 .	
	:-----	20.000,00 .	
<b>15.</b>	:		
	:-----	= 15,10 .	
	:-----	20.000,00 .	
		<b>: 292.000,00 .</b>	
=====			

## III.

## 1.

$$\begin{array}{r} : \\ :----- \\ :----- \end{array} = \begin{array}{r} 64,00 \\ 768.000,00 \end{array} .$$

## 2.

$$\begin{array}{r} : \\ :----- \\ :----- \end{array} = \begin{array}{r} 45,70 \\ 548.400,00 \end{array} .$$

## 3.

$$\begin{array}{r} : \\ :----- \\ :----- \end{array} = \begin{array}{r} 25,00 \\ 300.000,00 \end{array} .$$

## 4.

$$\begin{array}{r} : \\ :----- \\ :----- \end{array} = \begin{array}{r} 45,00 \\ 540.000,00 \end{array} .$$

## 5.

$$\begin{array}{r} : \\ :----- \\ :----- \end{array} = \begin{array}{r} 40,00 \\ 480.000 ,00 \end{array} .$$

## 6.

$$\begin{array}{r} : \\ :----- \\ :----- \end{array} = \begin{array}{r} 45,00 \\ 540.000,00 \end{array} .$$

## 7.

$$\begin{array}{r} : \\ :----- \\ :----- \end{array} = \begin{array}{r} 48,00 \\ 576.000,00 \end{array} .$$

**8.**

:  
:----- = 20,00 .  
:----- 240.000,00 .

**9.**

:  
:----- = 75,00 .  
:----- 900 000.00 .

**10.**

:  
:----- = 81,00 .  
:----- 1. 620 000.00 .

**11.**

:  
:----- = 50,00 .  
:----- 1.000.000,00 .

**12.**

:  
:----- = 30,00 .  
:----- 600.000,00 .

**13.**

:  
:----- = 27,00 .  
:----- 540.000,00 .

**14.**

:  
:----- = 17,00 .  
:----- 340.000,00 .

15.

:  
 :----- = 82,00 .  
 :----- 1.640.000,00 .

16.

:  
 :----- = 25,00 .  
 :----- 500.000,00 .

17.

:  
 :----- = 70,00 .  
 :----- 1.400.000,00 .

16.

:  
 :----- = 55,50 .  
 :----- 1.110.000,00 .

18.

:  
 :----- = 45,00 .  
 :----- 900.000,00 .

19.

:  
 :----- = 20,00 .  
 :----- 400.000,00 .

20.

:  
 :----- = 40,62 .  
 :----- 487.440,00 .

21.

:  
 :----- = 28,47 .  
 :----- 341.640,00 .

22.

:  
 :----- = 10,00 .  
 :----- 120.000,00 .

---

: 15.891.480,00 .

---

V.

1.

2 -

” ” . .  
 - - . . . 9/30, . . . 9/37, . . . 9/38 -503  
 ( - - - - - ),  
 - - - - - -503 ( - - -  
 . ),  
 - - . . . 308/1 . . . 9/1  
 - - - . 9/1  
 : = 1,07 .

2.

. . 183/1

3 -

:  
 - - . . 183/1  
 - - . . 183/1 .  
 - - . . 183/1  
 - - . . 183/1 .  
 :----- = 0,9908  
 :----- ./.



3. 2, 3, 4- . .6021  
 . .6007 ,

- :  
 - . . 6039,- ,, 4-  
 - ”  
 - .6020, . 6362/1 . . 6008  
 - 3250,3251,3252/1. . .  
 - . 6023 . 6022. . 5936, . 6362/2

- = 6.684 2. ( 0,67 )

4. . . 278/1 -

- :  
 - . . 278/1  
 - - . . 278/1  
 - - . . 278/1  
 - - . . 278/1

:----- = 0,9908

5. -2 ,  
 ,

- :  
 - -  
 - - 5992,  
 - - ”  
 - ”

:----- = 3,37  
 :----- ./.

6. 1 1 . .,, ”

:

- 5477  
 - 5449  
 - 5452  
 - 6375/1  
 :----- = 1,50

**7.** 5-  
 5 603  
 1,67 .  
 603  
 = 4,2733 .

**8.** -  
 " " .  
 1/3 . .  
 " " , .  
 = 1,42 .

**9.** ) 5- ( )  
 " " .  
 - 1307, 1309, 1310, 1378/1, 1725, 1735, 1308, 1738, .

**10.** " " 3  
 30% " 2  
 :  
 - 165/2 ; 223; 222; 225; 226 205 204.  
 - : 205  
 204  
 - : 205; 221; 220/1;  
 219/1; 218/1; 217/1 215 214.

- : 1255 , 1242/4, 226 3,  
- :  
= 4,2733 .

11. 119 . . 37/2 . . ,,  
5, 1, 2, 1, 2

- : -503- ;  
- : -503- ;  
- : .44 ( );  
- :  
= 23,93 .

VI.

1.

2.

3.

:  
:  
- :  
- : 6336/2, 6336/3, 6348/1 6350,  
- : 6355/2, 6355/3, 6355/1, 6353/2, 6309/1,  
6297, 6288/1, 6290/1, 6289/3, 6289/1, 6195/5, 6186,  
6187/1, 6192/2, 6192/3, 6185, 6183, 6171, 6170/2, 6169  
6168.  
= 41,20 .

4. -1

1  
1 .

2019 .

.08-2378/21  
13.12.2018

18.

(,, ” 50 1 3 71 1 ” 3  
O .5/02) („ .7/2010,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

0- , - , 2019

0- , - , 2019 ,  
13.12.2018 .

.09-2436/18  
13.12.2018

. 14 4 ( .  
.52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13,  
187/13,39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16, 163/16), . 36  
1 ( . . .  
05/02), .23 11 ( .  
.7/10, 13/13, 8/15 11/15),  
13.12.2018 , :

0- , - , 2019

2019 :

2:

-	. ,,11 –	”				
”	8.088.698	”		764	,	
-	. ,,29 –	”			”	”
	15.003.823	.		1062		
-	. ”	”			”	”
	256		3.801.630		–	
		,	26.894.151			,
		,				–
						2.

:

-	. ”	” 1680				
-	”	” 700				
-	. ”	” 230				
-	”	“ 200				
-	. ”	” 4	, 230	, 160	, 135	90
-		” . 7	” 230			
-	. ,,5	” 65				
-			” 370	220		
-			” 65			
-	. ”	”		450		
-		200 2				
-	. ,,11		” 70			
-	. ”	” ( 11			)	
-	. ”	” 280				
-		” 140				
-	. ”	” 350				
-	.					200
-	.	600				

13 2018 ,, " . 17

- .	150			
- .	750			
- .			500	
- .	400			
- .	240			
- .		300		240
- .		50		
,	.			
				7585
		22845	2	
25.129.500	.			
		2,		
				52.023.651

2019

.08-2378/22  
13.12.2018

**19.**

(,,		50	1	3		71	1	3
	O	"	.5/02)				"	.7/2010,
13/2013, 8/2015	11/2015)	(,,						

2019

-  
2019  
13.12.2018

.09-2436/19  
13.12.2018

190/16), ( . 2, 3, 4, 83, 84, 85, 86 87  
 . 22 . 1 . 1 . 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16  
 . 5/02) 16 1 23 9 ( .  
 ( . . 7/10, 13/13, 8/15 11/15),  
 13.12.2018  
 :

2019

2019

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

1.

7 50  
 ( . . 199/14, 44/15)

2.

:

I.

II.

I.

-

-

-

-

-

II.

.

:

-

-

-

-

-

-

3.

-

-

-

-

-

2019

:

--	--	--



<b>10</b>		<b>18,714,223</b>
<b>20</b>		<b>13,500,000</b>
1.		<b>10,000,000</b>
2.		<b>700,000</b>
3	) ( ,	<b>1,500,000</b>
	) (	<b>5,000,000</b>
1.		<b>1,200,000</b>
		<b>157,993,566</b>
		<b>500,000</b>
		<b>33,879,133</b>
		<b>123,614,433</b>
1.		<b>121,114,433</b>
2		2,500,000
		<b>11,203,840</b>
		<b>5,000,000</b>
<b>40</b>		<b>5,000,000</b>
1.		<b>5,000,000</b>
	, ,	<b>52,023,651</b>
1.		<b>52,023,651</b>
		<b>600,000</b>
1.		<b>600,000</b>
		<b>44,200,000</b>
1.		<b>3,400,000</b>
2.		<b>2,000,000</b>
3.		<b>38,800,000</b>

**: 314,435,280**

**4.**

,

**5.**

-

-

5%

-

2019 .

. 08-2378/23  
13.12.2018

**20.**

(,, ” 50 1 3 71 1 ” 3  
O .5/02) .7/2010,  
13/2013, 8/2015 11/2015) (,,

2019

2019  
13.12.2018

.09-2436/20  
13.12.2018

28 1, 2, 3 4  
 („ , .149/14, 149/15  
 53/16) , 36 1 15 („ )  
 „, . 5/2002) 23 1  
 („ “ . 7/10, 13/13, 8/15 11/15),  
 13.12. 2018 ,

-  
 , 2019 ,

1.

, , -  
 , 28

- 1. , ,
  - 2. .
  - 3. ( , )
  - 4. .
- ( : )

2.

2019

- 1. , ,
  - 2. ,
  - 3. ( , )
  - 4. ,
  - 5. .
- ,
- ,
- ,
- ,
- :
- .

3.

，  
， ， ，  
， ，  
.

4.

/ .  
( ) ，  
-

5.

2019 ， 8 -  
，  
220.000,00 .

2019 .

:

	<b>1.</b> ， ，	
1.		50.000
2.		20.000
3.		40.000
4.	， ，	50.000
5.		10.000
	<b>2.</b>	
1.		10.000

2.		10.000
3.		10.000
4.		20.000
		<b>220.000</b>

6.

2019

7.

. 08- 2378/24  
13.12.2018

21.

(,, 50 1 3 71 1 3  
 ” .5/02) ” .7/2010,  
 O (,,  
 13/2013, 8/2015 11/2015)

- .56/2 “ .12

- .56/2 “ .12 ,  
 13.12.2018

.09-2436/21  
13.12.2018

10 4  
(,  
“ .23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,  
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 190/17), 2, 2, 5 6  
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 52/16), 22, “ .56/11,  
( „ . “ .5/02), 1 1 23  
1 7 ( „ .  
.07/10, 13/13, 08/15 11/15)  
13.12.2018 ,

.56/2 , “ .12  
, .”

1

.56/2 , ,  
, -1-12-128-2011 26.04.2011  
, .” “ .12 ,  
-

2

3

. 08- 2378/25  
13.12.2018

с.р.

# ПРОСТОРЕН ПЛАН НА ОХРИДСКО-ПРЕСПАНСКИОТ РЕГИОН 2005-2020









МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  
АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ


Сектор:

## Територијална организација на регионот

Карта: A2110802

Легенда:

- |   |                     |   |                  |   |                    |
|---|---------------------|---|------------------|---|--------------------|
|  | граница на опфат    |  | Сообраќај        |  | езеро, акумулација |
|  | граница на општина  |  | магистрален пат  |  | река               |
|  | катастарска граница |  | регионален пат   |   |                    |
|   |                     |   | железничка пруга |   |                    |



Сашо Митревски - Скопје  
УП-I-12-128-2011 ; КП бр. 56/2 ко сливница  
РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р1309 МАКАЗИ - ГП МАР. ТОГА



22.

(„ 50 1 3  
” .5/02) 71 1 ” 3  
O („ .7/2010,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

- .56/2 “ .12

- .56/2 “ .12 ,  
, . ” 13.12.2018

.09-2436/22  
13.12.2018

10 4  
(„  
“ .23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,  
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 190/17), 2, 2, 5 6  
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 52/16), 22, “ .56/11,  
1 1 23  
1 7 (“ .5/02),  
“ .  
.07/10, 13/13, 08/15 11/15)  
13.12.2018 ,

.56/2  
, .” “ .12

**1**

.56/2 ,  
-1-12-135-2011 27.04.2011  
, .” “ .12 ,

**2**

**3**

. 08- 2378/26  
13.12.2018

с.р.

# ПРОСТОРЕН ПЛАН НА ОХРИДСКО-ПРЕСПАНСКИОТ РЕГИОН 2005-2020









МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  
АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ


Сектор:

## Територијална организација на регионот

Карта: A2110802

Легенда:

- |   |                     |   |                  |   |                    |
|---|---------------------|---|------------------|---|--------------------|
|  | граница на опфат    |  | Сообраќај        |  | езеро, акумулација |
|  | граница на општина  |  | магистрален пат  |  | река               |
|  | катастарска граница |  | регионален пат   |   |                    |
|   |                     |   | железничка пруга |   |                    |



Сашо Митревски - Скопје  
УП-Ј-12-135-2011; КП Бр. 56/2 Ко Сливница  
РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р1309 Макази - ПП Мар.нога

23.

(,, 50 1 3 71 1 3  
” .5/02) ” .7/2010,  
O (,,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

.36/1 , .” “ ’ .88 /1-10

.36/1 “ ’  
, .” “ .88 /1-10,  
13.12.2018 .

.09-2436/23  
13.12.2018

. .

10 4  
(„  
“ .23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,  
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 190/17), 2, 2, 5 6  
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 52/16), 22, “ .56/11,  
(„ . “ .5/02), 1 1 23  
1 7 ( „ .  
.07/10, 13/13, 08/15 11/15)  
13.12.2018 ,

.36/1 , „ “ .88 /1-10 ,

**1**

.36/1 , , -1-12-

3187-2011 01.09.2011  
, .” “ .88 /1-10,  
-

**2**

**3**

. 08- 2378/27  
13.12.2018

с.р.

# ПРОСТОРЕН ПЛАН НА ОХРИДСКО-ПРЕСПАНСКИОТ РЕГИОН 2005-2020

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ







АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ


Сектор:

Карта: A2110802

## Територијална организација на регионот

Легенда:

- |   |  |  |
|---|--|--|
|  граница на опфат    |  Сообраќај        |  езеро, акумулација |
|  граница на општина  |  магистрален пат  |  река               |
|  катастарска граница |  регионален пат   |  |
|   |  железничка пруга |  |



Наумче Апостоховски - Скопје  
УП-I-12-3187-2011 ; КП бр. 36/1 КО ПРЕТОР  
РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р1309 (дел с. АСАМАТИ - ПРЕТОР)

24.

(,, 50 1 3 71 1 3  
” .5/02) ” .7/2010,  
O (,,  
13/2013, 8/2015 11/2015)

—

—  
13.12.2018 .

.09-2436/24  
13.12.2018 . .

(,, 36 1 1 36  
” .5/02 ), 23 1 “ .7/2010, 13/2013,  
(,,  
5/2015 11/2015),  
13.12.2018 ,

—

1

-

31.08.2018 , . , .09-1730/1

2

: “ ” - 4 ( ) - 9,  
” “ - 4 ( ) - 9,  
2 ( ) - 9  
9, ” ’ ” “ . “ - 3 ( ) - 9  
” 1 ( ) - 9 . ,

” 1 ( ) “ . - 2 ( ) -9  
 “ - 2 ( ) -9 1 ( )  
 2, -9 1 ( ) ” 2, “ ” 11 2 ( )  
 2. “ 1 ( )

3

4

.08-2378/28  
13.12.2018



1.	” “ .....	. 1
2.	, , , - .....	. 3
3.	2019 ” — .....	. 4
4.	2019 ” — .....	. 5
5.	2019 ” — .....	. 6
6.	2019 ” — .....	. 7
7.	2019 ” — . .....	. 8
8.	2019 ” — . .....	. 9
9.	2019 ” — . .....	. 10
10.	2019 ” — .....	. 11
11.	2019 .....	. 12
12.	.....	2019 . 28

13.		2019	.....	. 41
14.	-	2019	.....	. 50
15.	-			0-
				2019
			.....	. 52
16.	-		2019	.....
				. 55
17.	-	10-	2019	.....
				. 62
18.	-			0-
	,	,	2019	.....
				. 74
19.	-	2019	.....	. 77
20.				-
	,	,	2019	.....
	,			. 81
21.				
	-		.56/2	,
		,	”	“ .12
				.....
				. 85
22.				
	-		.56/2	,
		,	”	“ .12
				.....
				. 88
23.				
		.36/1	,	
	,	”	“ .88 /1-10	.....
				. 91
24.				-
				....
				. 93